



## НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и точка 42 од Одлуката за лимитите на изложеноста („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/08, 163/08, 43/09, 91/11 и 100/12), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

### УПАТСТВО

#### за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за лимитите на изложеноста („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/2012)

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за лимитите на изложеноста („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/08 и 29/09), точката 13 се менува и гласи:

„13. Во колоната бр. 9 - „СС“ се внесува износот на сопствените средства утврден согласно со точката 9 од Одлуката.“

2. Во точката 14 став 1, бројот: „11“ се заменува со бројот: „10“, а по зборот: „банката“, се додаваат зборовите: „(колона бр. 9)“.

Ставот 2 се брише, а ставот 3 станува став 2.

3. Точката 15 се менува и гласи:

„15. Колоната бр. 11 - „изложеност на кредитен ризик/СС“ го прикажува односот помеѓу изложеноста на кредитниот ризик, намалена за износот на одбитните ставки од колоната бр. 7 коишто се однесуваат на изложеноста на кредитниот ризик и износот на сопствените средства прикажани во колоната бр. 9.“

4. Во точката 16 став 1, зборовите: „Колоните бр. 13, 14 и 15“ се заменуваат со зборовите: „Колоните бр. 12, 13 и 14“.

Во ставот 2, бројот: „14“ се заменува со бројот: „13“.

5. Во точката 21 став 1 алинеја 3, зборот: „реизик“ се заменува со зборот: „ризик“.

Алинејата 6 се менува и гласи:

„ - Во колоната бр. 7 - „СС“ се внесува износот на сопствените средства утврден согласно со точката 9 од Одлуката;“

Во алинејата 7, зборовите: „% од СС 1“ се заменуваат со зборовите: „% од СС“, а бројот: „8“ во заградата се заменува со бројот: „6“.

6. Во точката 23, зборовите: „колоните бр. 7, 8 и 9“ се заменуваат со зборовите: „колоните бр. 7 и 8“.

7. Во точката 24, бројот: „ 10“ се заменува со бројот: „9“.

8. Во точката 25, бројот: „11“ се заменува со бројот: „10“, а бројот: „10“ се заменува со бројот: „9“.

9. Во точката 27 став 1 алинеја 6, бројот: „11“ се заменува со бројот: „10“.

10. Точката 30 се менува и гласи:

„30. Во колоната бр. 6 - „сопствени средства“ се внесува износот на сопствените средства на банката утврден согласно со точката 9 од Одлуката.“.

11. Обрасците П1, П2, П3 и П4 се заменуваат со нови обрасци П1, П2, П3 и П4, коишто се составен дел на ова упатство.

12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**У. бр. 7094**  
**24.08.2012 година**  
**Скопје**

**Гувернер**  
**Димитар Богов**